

ОДЛУКА

за укинување на повластено право на приоритетните акции издадени од Стопанска банка
АД – Скопје и конверзија на приоритетните во обични акции

(ПО ПРЕДЛОГ НА ГРУПА АКЦИОНЕРИ – СОПСТВЕНИЦИ НА ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ)

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 339 / 15.12.2016, пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на седницата оддржана на 29.05.2019 година, донесува

ОДЛУКА

за укинување на повластено право на приоритетните акции издадени од Стопанска банка АД – Скопје и конверзија на приоритетните во обични акции

1. Се укинува првенственото право на приоритетните акции издадени од Стопанска банка АД – Скопје во вкупен број од 227,444 со номинална вредност од 400.00 денари по акција. Приоритетните акции се конвертираат во обични акции со право на глас.
2. Приоритетните акции се конвертираат во обични акции со право на глас во сооднос од 1 приоритетна акција со номинална вредност од 400.00 денари за 2 обични акции со номинална вредност од 201.1 денари по акција.
3. Одговорните организациони делови од Стопанска банка АД – Скопје се овластуваат да ги превземат сите потребни активности за успешна конверзија во согласност со релевантните закони.
4. Со денот на запишување на конвертираните акции во акционерската книга на Стопанска банка АД – Скопје, правата кои произлегуваат од сопственост на приоритетните акции престануваат да важат и сопствениците на конвертираните приоритетни акции се стекнуваат со права кои произлегуваат од сопственоста на обични акции.
5. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и ќе се имплементира на денот на добивање на релевантните согласности од надлежните органи.

С.О. бр.
_____ 2019
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач,

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје (СБ) повторно прими Барање од акционерите сопственици на 24.291 приоритетни акции (10,68% од вкупниот број на приоритетни акции) за организирање на одвоено гласање во рамките на 45-та седница на Собранието на акционери. Барателите предлагаат одобрување на Одлука за укинување на првенственото право на приоритетните акции со цел да се изврши конверзија на приоритетните во обични акции во сооднос од 2:1, односно 2 обични акции за 1 приоритетна акција.

Имајќи предвид дека предлогот ги засега правата и сопственоста на двата рода на акции, ќе се спроведе одвоено гласање од сопствениците на обични и сопствениците на приоритетни акции. Следствено, **Предлогот ќе се смета за одобрен само доколку сопствениците на двата рода на акции гласаат позитивно**, т.е. ако 2/3 мнозинска согласност се постигне од сопствениците на обични и приоритетни акции претставени на самата седница каде што треба да бидат присутни најмалку претставници/сопственици на 51% од двата рода на акции.

Подносителите на Предлогот предлагаат трошокот за конверзија, кој се проценува околу 500 илјади денари (точниот износ дополнително би се утврдил) да биде покриен од акционерите кои ќе бидат присутни/претставени на седницата и ќе гласаат позитивно.

Доколку Предлогот се одобри од страна на Собранието на акционери, надлежните организациски делови на Банката ќе пристапат кон промена на Статутот на Банката и ќе ги превземат сите потребни дејствија за добивање на релевантни согласности од надлежните органи (КХВ, Народна банка на РСМ) и реализација на конверзијата на приоритетни во обични акции со право на глас.

НАДЗОРЕН ОДБОР